

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(20.01.2023 – 26.01.2023)

Ротирна печка 3 (A-03.1)

Ротирна печка 3*	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
20.01.2023	208	400	292,84	800	9,5	30
21.01.2023		400		800		30
22.01.2023	265,75	400	381,13	800	7,92	30
23.01.2023	266,3	400	396,05	800	12,2	30
24.01.2023	243,2	400	433,83	800	10,54	30
25.01.2023	217,33	400	363,58	800	8,3	30
26.01.2023	146,92	400	447,18	800	7,07	30

Ротирна печка 4 (A-04.1)

Ротирна печка 4**	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
20.01.2023		400		800		30
21.01.2023		400		800		30
22.01.2023		400		800		30
23.01.2023		400		800		30
24.01.2023		400		800		30
25.01.2023		400		800		30
26.01.2023		400		800		30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Ротирна печка 3 не работела на 21.01.2023 поради кратки сервисни активности

** Ротирна печка 4 не работи од 13.01.2023 поради редовни ремонтни активности

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина
- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес.

Контакт е-mail: contact@usje.mk